

**ПРЕДЛОГ МЕРКИ за ТЕНИСКИТЕ КЛУБОВИ ЧЛЕНКИ на ТФСМ**  
**ОРГАНИЗАТОРИ НА ТУРНИРИ ОД ОФИЦИЈАЛНИОТ КАЛЕНДАР НА ТФСМ ЗА 2020**

**ПРОТОКОЛ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕНИСКИ НАТПРЕВАРИ**

---

1. Организацијата на официјалните натпреварувања од Календарот за натпреварување на ТФСМ за 2020 година е дозволена единствено во спортски објекти кои можат да ги задоволат техничките и сигурносни услови со можност за физичко растојание од 5м помеѓу секој натпреварувач.
2. Во спортскиот објект, Организаторите на натпреварувањето да ги обезбедат сите потребни санитарно хигиенски услови, како и услови за дезинфекција.
3. Да се воведат евиденција на натпреварувачите и нивните тренери и другите лица потребни во организацијата, заради лесно следење на контактите
4. Натпреварувањето да се организираат по строго предвиден дневен распоред за играње, кој ќе го изработи Главниот Судија на натпреварот , еден ден претходно за наредниот ден и ќе биде видно истакнат на огласна табла и по можност на интернет страницата на Тениската Федерација.
5. Пред почеток на натпреварите да се прави термален скрининг на секој натпреварувач кој влегува во клубот и се забранува настап на турнир за секој тенисер со покачена температура и истиот се отстранува. Термален скрининг да се направи и на сите останати лица поврзани со натпреварувањето, тренери, службени лица и останатиот персонал и со истите се постапува на истиот начин.
6. Во случај на потреба на здравствен работник на натпреварувањето при близок контакт со здравственото лице мора да се користат заштитни маски, ракавици и визир од страна на здравствениот работник.
7. Тенисерите натпреварувачи и нивните тренери доаѓаат на натпреварувањето поединечно со свое возило и опрема и во опрема за натпреварување со што се избегнува користење на соблекувалните.
8. За време на натпреварувањето се препорачува растојание од 5м помеѓу секој натпреварувач , службено лице и тренер како минимално растојание.
9. Натпреварувањето се организира на отворен простор, без публика, а ако на истата и се дозволи присуство да се почитува социјалната дистанца.
10. По завршување на секој поединечен натпревар, опремата и реквизитите се дезинфицираат со средство кое е 70% на база на алкохол.
11. Секој натпреварувач користи сопствен сет на 2 нови топки.
12. Секој натпреварувач користи сопствено шише со напитки и сопствени крпи за бришење.
13. По завршување на натпреварот секој натпреварувач и негов тренер заминуваат дома поединечно без туширање и без влегување во соблекувалните почитувајќи ги мерките за физичко растојание.

Однапред Ви благодарни,

Александар Ивановски  
Претседател